



## Понуда за платежна сметка со основни функции (ПСОФ)

### Што е платежна сметка со основни функции (ПСОФ)

Платежна сметка со основни функции (ПСОФ) е платежна сметка која се отвора и гласи во денари. За отворање на ПСОФ се квалификува корисник кој нема отворено друга платежна сметка во денари во земјата. ПСОФ ги овозможува следните платежни услуги:

- отворање, одржување и затворање на платежна сметка;
- уплата на парични средства и повлекување готовина од платежната сметка на шалтерите во Банката каде што е отворена сметката и/или преку мрежа на банкомати во текот или надвор од работното време;
- платежни трансакции со платежна картичка, вклучително и онлајн плаќање;
- кредитни трансфери, вклучувајќи и трајни налози.

Корисник кој има отворено платежна сметка со основни функции не може да користи дозволено пречекорување, кредитна картичка, кредит или депозит во Банката.

За користење на овие услуги, корисникот треба да поседува платежна сметка или да направи трансформација на платежната сметка со основни функции во платежна сметка. Корисникот не смее да поседува друга платежна сметка во Банката или кај друга банка во РСМ.

### Отворање на платежна сметка со основни функции

Платежната сметка се отвора на барање на корисникот. При отворање на платежната сметка со основни функции корисникот потпишува и изјава со која потврдува дека не поседува друга платежна сметка во денари во земјата.

Корисникот го поднесува барањето на шалтерите на Банката. Банката во рок од 10 работни дена ќе му одговори на корисникот дали му е одобрено барањето за отворање платежна сметка со основни функции.

Барањето може да се одобри по направена проверка дека корисникот не поседува платежна

сметка со основни функции во Банката или во друга банка во РСМ.

Секоја платежна сметка на барање на корисникот, доколку ги исполнува законски предвидените услови може да се трансформира во платежна сметка со основни функции и обратно платежна сметка со основни функции на барање на корисникот може да се трансформира во платежна сметка, при што ја задржува постоечката единствена идентификациска ознака на платежната сметка.

### Надоместоци и поволности

Месечниот надоместок за водење на платежна сметка со основни функции не смее да биде повисок од 0,1% од подвижниот просек на просечната месечна исплатена нето плата во земјата за претходните 12 месеци, согласно со објавите од страна на Државниот завод за статистика.

ПСОФ ги овозможува следните платежни трансакции, по следните надоместоци:

- пет бесплатни безготовински интерни трансакции помеѓу сметки во рамки на Банката (трансакции на шалтер, преку дигитални канали или преку траен налог). Останатите платежни трансакции вклучително: трансакции кои го надминуваат минималниот број на интерни безготовински платежни трансакции (над 5 трансакции), готовинските трансакции и трансакциите иницирани кон други даватели на платежни услуги (други банки) се тарифираат според редовната Тарифа за надоместоци на услуги на ТТК Банка АД Скопје;
- увид и располагање со средствата на платежната сметка со дебитна картичка чие користење се тарифира по редовна тарифа на надоместоци;
- увид и располагање со платежната сметка преку дигитални канали чие користење се тарифира по редовна тарифа на надоместоци.